



ИНТЕРЕС ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Доколку сте заинтересирани да се зачлените во СЕЕМФ мрежата или сакате повеќе информации, Ве молиме да го пополните овој формулар:

Име: _____

Функција: _____

Организација: _____

Адреса: _____

Држава/Регион: _____

Тел./Факс: _____

Е-маил: _____

Јазици: _____

Област на специјализација: _____

Коментари: _____

(Потпис / Датум)



Stabilitätspakt für Südosteuropa
Gefördert durch Deutschland
Stability Pact for South Eastern Europe
Sponsored by Germany



CSSProject for
Integrative Mediation